

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО Скопје

Финансиски извештаи

**за годината што завршува на
31 декември 2025 и**

Извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	Страница
Извештај на независниот ревизор	1
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5 -6
Извештај за промените во капиталот и резервите	7 - 10
Извештај за паричниот тек	11 - 12
Белешки кон финансиските извештаи	13 - 132
Прилог 1-Годишна сметка	
Прилог 2-Годишен извештај	

Извештај на независниот ревизор

До раководството и единствениот содружник на
Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје (во понатамошниот текст „Штедилницата“), коишто го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2025 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените во капиталот и резервите и Извештајот за паричен тек за годината којашто завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Штедилницата на ден 31 декември 2025 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди во примена во Република Северна Македонија¹. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Штедилницата во согласност со Прирачникот на Меѓународниот кодекс за етика за професионалните сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот за етика) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 273/24 од 30.12.2024 година, заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот за етика.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Штедилницата да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Штедилницата или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Штедилницата.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумното уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со ревизорските стандарди во примена во Република Северна Македонија секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

Како дел од ревизијата во согласност со ревизорските стандарди во примена во Република Северна Македонија, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Штедилницата.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Штедилницата да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Штедилницата да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Штедилницата е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со ревизорските стандарди во примена во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски податоци изнесени во Годишниот извештај за работењето на Штедилницата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025.


Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје
Скопје, 18 март 2026 година




Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од камата	48.662	49.221
Расходи за камата	(8.753)	(8.913)
Нето приходи/(расходи) од камата	39.909	40.308
Приходи од провизии и надомести	7.535	7.512
Расходи за провизии и надомести	(494)	(492)
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	7.041	7.020
Нето приходи од тргување	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето приходи/(расходи) од курсни разлики	-	-
Останати приходи од дејноста	3.976	3.637
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето основа	(4.633)	(4.094)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-
Трошоци за вработените	-	-
Амортизација	(27.632)	(27.812)
Останати расходи од дејноста	(4.682)	(3.011)
Удел во загубата на придружените друштва	(12.258)	(14.330)
Добивка/(загуба) пред оданочување	1.721	1.718
Данок на добивка	(177)	(231)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	1.544	1.487
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски што се чуваат за продажба*		
Добивка/(загуба) за финансиската година	1.544	1.487
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролирано учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	-	-
разводната заработка по акција (во денари)	-	-

*само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата
на 25 февруари 2026 година.Управител
М-р Елеонора Згоњалин Петровиќ

Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи од 13 до 132 страница се составен дел од овие финансиски
извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)
Извештај за сеопфатна добивка
За периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025

	Белешка	2025	2024
Добивка/(загуба) за финансиската година		1.544	1.487
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)			
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви		-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината		-	-
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот на паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот		-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		1.544	1.487

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 25 февруари 2026 година.

Управител
М-р Елеонора Зрњанин Петровиќ



Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи од 13 до 132 страница се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година
(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)
Биланс на состојба на ден 31.12.2025
Актива

Белешка	во илјади денари		
	тековна година 2025	претходна година 2024	
Парични средства и парични еквиваленти	18	67.661	63.146
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	257.462	259.231
Вложувања во хартии од вредност	23	-	6.963
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	57	-
Останати побарувања	25	350	303
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	-	-
Нематеријални средства	28	5.770	4.775
Недвижности и опрема	29	30.677	25.969
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		361.977	360.387
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	247.147	253.906
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	2	5
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	948	820
Обврски на данок на добивка (тековен)	30.1	-	37
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	10.005	3.288
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		258.102	258.056

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
18	67.661	63.146
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22.1	-	-
22.2	257.462	259.231
23	-	6.963
24	-	-
30.1	57	-
25	350	303
26	-	-
27	-	-
28	5.770	4.775
29	30.677	25.969
30.2	-	-
31	-	-
	361.977	360.387
32	-	-
33	-	-
21	-	-
34.1	-	-
34.2	247.147	253.906
35	-	-
36	2	5
37	-	-
38	948	820
30.1	-	37
30.2	-	-
39	10.005	3.288
31	-	-
	258.102	258.056

Белешките кон финансиските извештаи од 13 до 132 страница се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2025 (продолжува)

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40 75.607	75.607
Премии од акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	112	112
Останати резерви	15.227	15.227
Задржана добивка/(акумуирани загуби)	12.929	11.385
Вкупно капитал и резерви, што припаѓаат на акционерите на Штедилницата	103.875	102.331
Неконтролирано учество*		
Вкупно капитал и резерви	103.875	102.331
Вкупно обврски, капитал и резерви	361.977	360.387
Потенцијални обврски	42 -	-
Потенцијални средства	42 -	-

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 25 февруари 2026 година.

Управител
М-р Елеонора Стојановиќ Петровиќ




Координатор за финансии
Јованка Тодорова



ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за промените во капиталот и резервите
За периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025**

	Капитал		Резервизациски резерви		Ревалоризациски резерви		Останати резерви		Задржана Добивка		
	Преми и од венни акции	Други солствени инструменти	Резервизациски резерви	Резервизациски резерви	Резервизациски резерви	Резервизациски резерви	Резервизациски резерви	Резервизациски резерви	Резервизациски резерви	Резервизациски резерви	
На 1 јануари 2024 (претходна година)	75.607	-	-	112	-	15.227	-	1.392	8.506	100.844	100.844
Сеофатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба <i>должнички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Биланс на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства распол. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>солственички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на заштитата од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на заштитата од ризикот на нето-вложување во стр. раб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешките кон финансиските извештаи од 13 до 132 страница се составен дел од овие финансиски извештаи

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

За периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025

	Капитал										Вкупно капитал и резерви				
	Залишан капитал	Премии од акции	Други сопственички инструменти	Резерви за ревалоризациони средства	Резерви за ревалоризациони средства за преземени наплате	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики	Останати ревалоризациони резерви	Законска резерва	Останати резерви		Задржана добивка			
На 31 декември 2024 (претходна година) / 1 јануари 2025 (тековна година)	75.607	0	0	0	112	0	0	0	15.227	0	1.487	9.898	0	102.331	102.331
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Променени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дољнички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
префрлени во Биланс на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на дољничките средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на дољничките средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сопственички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Променени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Променени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во стр. раб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешките кон финансиските извештаји од 13 до 132 страница се составен дел од овие финансиски извештаји

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек

за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	1.721	1.718
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15 1.309	1.299
недвижности и опрема	15 3.373	1.712
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11 -	-
продажба на недвижности и опрема	11 -	(74)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11 -	-
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	16 -	-
продажба на недвижности и опрема	16 -	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	16 -	-
Приходи од камата	6 (48.662)	(49.221)
Расходи за камата	6 8.753	8.913
Нето приходи од тргување	8	
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	12 25.189	18.942
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	12 (20.556)	(14.848)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	13 -	-
ослободени загуби поради оштетување	13 -	-
Резервирања		
дополнителни резервирања	38 364	167
ослободени резервирања	38 (131)	(22)
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	(228)	(142)
Наплатени камати	48.664	49.016
Платени камати	(8.811)	(8.856)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	10.985	8.604
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	(2.725)	(7.700)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Задолжителна резерва во странска валута	-	-
Задолжителен депозит во НБРСМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	(58)	54
Одложени даночни средства	-	-
Нетоковни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)
За периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025**Зголемување/(намалување) на деловните обврски:**

Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	(6.701)	15.831
Останати обврски	163	(1.123)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-

Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето

(Платен)/поврат на данок на добивка

Нето паричен тек од основната дејност**Паричен тек од инвестициската дејност**

(Вложувања во хартии од вредност)

Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност

(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)

Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва

(Набавка на нематеријални средства)

Приливи од продажбата на нематеријалните средства

(Набавка на недвижности и опрема)

Приливи од продажбата на недвижностите и опремата

(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)

Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба

(Останати одливи од инвестициската дејност)

Останати приливи од инвестициската дејност

Нето паричен тек од инвестициската дејност**Паричен тек од финансирањето**

(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)

Приливи од издадените должнички хартии од вредност

(Отплата на обврските по кредити)

Зголемување на обврските по кредити

(Отплата на издадените субординирани обврски)

Приливи од издадените субординирани обврски

Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот

(Откуп на сопствени акции)

Продадени сопствени акции

(Платени дивиденди)

(Останати одливи од финансирањето)

Останати приливи од финансирањето

Нето паричен тек од финансирањето

Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти

Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти

Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	(6.701)	15.831
	163	(1.123)
	-	-
	1.664	15.666
	(271)	(231)
	1.393	15.435
	(47.401)	(59.004)
	54.363	60.000
	-	-
	-	-
	(2.304)	(388)
	-	-
	(206)	(2.630)
	-	89
	-	-
	-	-
	-	-
	4.452	(1.933)
	-	-
	-	-
	(2)	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(1.328)	-
	-	-
	(1.330)	-
	-	-
	-	-
	-	-
	4.515	13.502
	63.146	49.644
18	67.611	63.146

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од Единствениот Содружник на 25 февруари 2026 година.

Управител
М-р Елеонора Згорјаниќ ПетровиќКоординатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кои финансиските извештаи од 13 до 132 страница се составен дел од овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи**1. ВОВЕД****а) Општи информации**

Штедилница ФУЛМ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст: „Штедилницата“) е друштво со ограничена одговорност основано на 24 март 1999 година. Главните активности се вршат и нејзиното седиште се наоѓа на улица Св. Кирил и Методиј бр. 48, Скопје. Штедилницата своите активности во Република Северна Македонија ги извршува преку Централата и мрежа од 6 филијали и еден шалтер.

Основните активности на Штедилницата се следните:

- прибирање депозити од физички и правни лица од Република Северна Македонија;
- одобрување на кредити на физички и правни лица од Република Северна Македонија;
- отворање на посебни сметки на платежни институции и институции за електронски пари на кои се депонираат примените парични средства заради нивна заштита во согласност со законот со кој се уредуваат платежните услуги и платните системи;
- изнајмување сефови, остава и депо;
- купување и продавање државни хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари во свое име и за своја сметка;
- продажба на полиси за осигурување;
- посредување во склучување договори за кредити и заеми;
- обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и
- економско-финансиски консалтинг.

Штедилницата е контролирана од страна на Здружение на граѓани „Финансиски услуги за луѓето на Македонија“, кое е единствен сопственик на Штедилницата.

Штедилницата нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Вкупниот број на вработени на Штедилницата на 31 декември 2025 изнесува 29 вработени (2024: 31 вработени).

Неревидираните финансиски извештаи на Штедилницата за годината што завршува на 31 декември 2025 година се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на седница одржана на 28 јануари 2026 година.

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи**Изјава за усогласеност****Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Штедилницата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банките, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст „НБРСМ“), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст „Методологија“) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи, пропишани од страна на НБРСМ.

Критериуми за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки според степенот на ризичност се утврдени во Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик (службен весник бр 57/23; 27/24)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)****Презентација на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е приспособена во согласност со промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историја набавна вредност, освен доколку не е поинаку наведено во финансиските извештаи, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Известувачка и функционална валута

Приложените финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Штедилницата за целите на известувањето до НБРСМ.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Штедилницата, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка г).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Приходи и расходи од камата

Приходите и расходите од камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Методот на ефективна камата е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Штедилницата врши проценка на паричните текови имајќи ги предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема предвид идните загуби поради оштетување.

Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и платените и наплатените провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Надоместоците за издавање на образци за кредит, за разгледување на кредитно барање и кредитна анализа кои се дел од надоместите при одобрување се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата и се дел од ефективна каматна стапка. Останатите надоместоци за управување со одобрени кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методот на ефективна каматна стапка. Провизиите и надоместоците кои не се составен дел на ефективната каматна стапка, како надоместоците кои се случуваат за времетраење на отплата на кредитот, надоместоците при ненавремена отплата на кредит, надоместоците за економско финансиски консалтинг, се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

ВОВЕД (продолжува)

в) Материјални сметководствени политики (продолжува)

Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРСМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на билансот на состојба. Денарот е функционална и презентирачка валута на Штедилницата. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Преземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	тековна година 2025	<i>Во денари</i> претходна година 2024
1 УСД	52,3050	58,8807
1 ЕУР	61,4950	61,4950

Финансиски средства

Класификацијата на финансиските средства зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депривираат на датумот на порамнување што го претставува датумот кога средството се испорачува. Штедилницата ги признава финансиските средства во билансот на состојба кога станува странка на договорените одредби на инструментот.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Штедилницата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства**

Финансиските средства се класифицираат во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на штедилницата за управување со финансиските средства;
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Штедилницата има за цел наплата на паричните текови од финансискиот инструмент. Штедилницата може да класифицира одредени финансиски средства во деловниот модел чија исклучива цел е наплата на паричните текови од финансискиот инструмент дури и во случај истите да бидат продадени, (во случај продажбата да не е предизвикана поради влошување на кредитниот ризик на финансиските инструменти кои се продаваат), но под услов:

- вредноста на продадените финансиски средства да е нематеријална, односно да не надминува 10% од просекот на портфолиото во претходниот извештаен период (финансиска година). Просекот е средина од состојбата на почетокот и крајот на извештајниот период.
- продажбите да се ретки, односно не повеќе од 4 во претходниот извештаен период (финансиска година).

Веднаш по стекнувањето на некое финансиско средство Штедилницата врши анализа на паричните текови на финансиското средство со цел да утврди дали паричните текови генерирани од тоа средство се однесуваат исклучиво на наплата на главница и камата.

Карактеристиките на финансиските средства кои доведуваат до парични текови кои не се однесуваат само на плаќање на главница и камата ќе се занемарат доколку:

- овие карактеристики имаат нематеријален ефект на вкупните парични текови на финансиското средство;
- овие карактеристики во деловната пракса се реализираат исклучително ретко и имаат мала веројатност да се случат.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, Штедилницата ги класифицира финансиските инструменти кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент до датумот на доспевање и наплата на очекуваните парични текови;
-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства (продолжува)**

- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот на главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите).

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент заради наплата на очекуваните паричните текови и/или негова продажба;
- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот од главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите). Со состојба на 31 декември 2025 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Штедилницата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Со состојба на 31 декември 2025 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех.

Главницата претставува објективна вредност на финансискиот инструмент во моментот на неговото признавање.

Каматата ги содржи следните елементи: временска вредност на парите, кредитен ризик врзан за главницата за определен временски период, останати ризици и трошоци на кредитирање и маргина на Штедилницата.

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мери при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, зголемен или намален за износот на акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето, намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина, сметки кои претставуваат депозити по видување во банки, сметки, депозити и багајнички записи со кои може да се тргува на секундарен пазар кај НБРСМ и орочени депозити во банки со достасаност помала од 3 месеци од датумот на стекнување. Овие средства се класифицирани по амортизирана набавна вредност.

Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се должнички финансиски средства кои што ги управува Штедилницата со цел наплата на договорните парични текови и кои согласно договорните услови на средството го исполнуваат условот на СППИ (Штедилницата очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“).

Кредити и побарувања

Кредитите одобрени од Штедилницата се побарувања кои произлегуваат од трансакции со клиенти. Кредити и побарувања се недериватни финансиски средства, кои го исполнуваат условот на СППИ (Единствено отплати на главница и камата). Доколку кредитите и побарувањата не го поминат СППИ (Единствено отплати на главница и камата) тестот истите последователно треба да се мерат по објективна вредност, а промените се евидентираат во билансот на успех. Кредитите почетно се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Каматите од кредити одобрени од Штедилницата се вклучени во приходите од камати и истите се признаваат на пресметковна основа.

Кредитите на и побарувања од комитентите и банки се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Штедилницата месечно, на датумот на секој биланс на состојба проценува и признава исправка на вредноста/оштетување за очекуваните кредитни загуби на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се мерат според амортизирана вредност се пресметува како разлика меѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент и вклучува соодветен макроекономски показател.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ОВОЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања**

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Штедилницата нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРСМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризичности) се оценуваат врз основа на видот на кредитокорисник, неговата целокупна финансиска позиција, кредитна документација изворите и евиденцијата за плаќање и надоместливата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата меѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
 - Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие стапки на очекувани кредитни загуби се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик.
 - Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата во согласност со договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален кога износот на достасаните побарувања кон клиентот по која било основа (главница, камата, други некаमतни побарувања) не е наплатен подолго од 90 последователни дена сметано од денот кога достасаниот износ го надминал прагот на значајност или поради неможност за наплата
 - Кредитот за кој се верува дека не е можно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натомошните наплати се евидентираат како останати приходи од дејноста, добивки при наплата на претходно отпишани кредити и побарувања. Отпишувањето на кредити се врши во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ.
-

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Депризнавање на финансиски средства**

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување на готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на комитенти, обврски по основа на кредити, останати обврски.

Депозити на комитенти

Депозитите на комитенти вклучуваат депозити по видување и орочени депозити на физички лица.

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизираната набавна вредност.

Обврски врз основа на кредити

Обврските врз основа на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата меѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

Депризнавање на финансиските обврски

Штедилницата ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или истечени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

ОВОЕД (продолжува)

в) Материјални сметководствени политики (продолжува)

Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување, доколку има. Издатоците направени за замена на дел од недвижноста и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат.

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација сè до нивното ставање во употреба. Корисниот век на употреба на одделни категории недвижности и опремата е како што следува:

	Корисен век
Градежни објекти	40 години
Компјутери	4-10 години
Моторни возила	4-10 години
Мебел и опрема	4-10 години
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	2-10 години*

* пократкиот период од рокот на закуп и нивниот корисен век

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата се ревидира и се приспособува најмалку еднаш годишно, односно доколку се оцени како неопходно и се применува перспективно.

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместлива вредност.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот и други нематеријални средства како права и лиценци кои се законски заштитени и кои не можат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пр. патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Нематеријални средства (продолжува)**

Нематеријалните средства се амортизираат со употреба на праволиниски метод во текот на корисниот век на употреба. Нематеријалните средства во подготовка не се амортизираат. Корисниот век на употреба на одделни категории нематеријални средства е како што следува:

	Корисен век
Софтвер	4-10 години
Патенти и лиценци	4-10 години

На крајот на секоја година Штедилницата врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Штедилницата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместливиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместливиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во оценките користени за утврдување на надоместливиот износ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Загуби поради оштетување на нефинансиските средства (продолжува)**

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценета вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, со што би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето целосно или делумно се депривира од билансот на состојба.

На датумот на почетно признавање на средството, Штедилницата е должна во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Штедилницата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Штедилницата и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- Негативната разлика меѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Доколку Штедилницата не успее да го продаде преземеното средство во рок од 3 години, должна е на крајот на третата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземеното средство се депривира при продажба на средството. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Донации**

Донација во сметководството се евидентира во согласност со Политиката за донации.

Донациите кои во целост се состојат од нематеријални средства и други трошоци поврзани со проекти (белешки 28 и 39) се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства како останати деловни приходи.

Резервирања

Резервирањата се признаваат во случај кога Штедилницата има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Штедилницата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервирање ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервирањето се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените***Планови за дефинирани придонеси***

Штедилницата плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои се одговорни за исплата на пензиите. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и придонеси за: здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност, придонес за стаж на осигурување со зголемено траење. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Користи за вработените (продолжува)*****Останати долгорочни користи за вработените***

Согласно македонската законска регулатива Штедилницата исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во интерните акти на Штедилницата. Штедилницата искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените врз основа на актуарска пресметка за јубилејни награди и долгорочни користи за вработените. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

Оданочување

Обврската на Штедилницата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на реинвестираната добивка во претходната година.

Одложениот данок се признава на разликите меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики, а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Штедилницата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
ВОВЕД (продолжува)****в) Материјални сметководствени политики (продолжува)****Наеми од 01 јануари 2025 година**

Штедилницата зема недвижности под закуп врз основа на оперативни наеми.

Еден договор или дел од договор се идентификува како наем кога се пренесува правото на контрола врз употребата на средството предмет на договорот, за одреден временски период во замена на надоместок. Предмет на договорот за наем може да бидат земјиште, недвижности, опрема и нематеријални средства. За да се определи дали еден договор или дел од договорот го пренесува правото на контрола на употреба на средството, потребно е да се процени дали во целиот период на употребата наемателот ќе ги стекне сите економски користи од употребата и ќе стекне право на целосна употреба на средството.

Штедилницата како наемател

Штедилницата средствата со право на користење почетно ги признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнувањето на важноста на договорот за наем, којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за наем, зголемена за плаќањата за наем направени пред или на денот на започнувањето на важноста на договорот за наем и какви било директно зависни трошоци на договорот за наем.

Последователно, средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување и се приспособуваат за одредени усогласувања на обврската за наем.

Средствата се амортизираат според вообичаената политика за амортизација, применета за другите недвижности, опрема и нематеријални средства и амортизацијата се признава како трошок во билансот на успех.

Последователно, обврската за наем се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за каматата на наемот, се намалува за извршените исплати на обврската за наем и се приспособува при повторна процена на износот за кој се очекува дека ќе се плати или при промена на идните плаќања на наемот. Расходот за камата на обврската за наем се распределува и се признава во билансот на успех за периодот на времетраење на наемот.

При пресметката на средства со право на користење и обврски за наеми, Штедилницата ги вклучува сите договори за наем на недвижности и опрема, освен:

- Краткорочните договори за наем, кои на датумот на започнувањето имаат очекуван период на наем до 12 месеци, и
- Средствата земени под наем кои се со мала вредност под 300.000 денари, земајќи ја предвид вредноста на средството под наем како ново средство, без разлика на неговата старост на датумот на земање под наем.

За овие исклучоци, Штедилницата евидентира расходи во Билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

Наеми до 31 декември 2024

Штедилницата дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во Билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****Капитал и резерви**

Уделот на сопственикот се класифицира како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од какви било даночни ефекти. Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно при промена на вредноста на капиталот.

Во законските резерви Штедилницата издвојува најмалку 5% од нето добивката сè додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ може да се употребува само за покривање на загубите.

г) Употреба на оценки и проценки

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Штедилницата го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата, како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа што не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици и во случаи кога оценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, во тој случај се признава резервација. Мислење на раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.

Исправка на вредноста на кредитите

Штедилницата најмалку еднаш месечно врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Штедилницата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

Раководството користи проценки за стапки на очекувани кредитни загуби кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик. Методологијата и претпоставките

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****г) Употреба на оценки и проценки (продолжува)**

користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

Корисен век на недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на недвижностите, опремата и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Финансиска криза предизвикана од високата стапка на инфлацијата и енергетската криза

Идните парични текови на Штедилницата се под директно влијание од последиците кои што ги предизвика енергетската криза, високата стапка на инфлација која предизвика пораст на референтната каматна стапка, а со тоа и пораст на каматните стапки на кредитите и депозитите. Како резултат на тоа, идните парични текови се предмет на можни флукуации и дали таквите флукуации се значајни во однос на претходно очекуваните парични текови, останува неизвесно.

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

За годината која завршува на 31 декември 2025, Штедилницата имаше промени во сметководствените политики, по основ на промени на сметководствениот третман на наемите согласно измените на Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи од НБРСМ (Сл.Весник 275/24) (белешки 29, 39 и 45).

Штедилницата започна со примена на МСФИ 16 од 1 јануари 2025 година, без промена во компаративните податоци за 2024 година, согласно одредбите од Методологијата на НБРСМ за транзиција. На овој датум, Штедилницата одлучи да ги мери средствата со правото на користење по износ еднаков на обврската по договорот за наем, прилагодена за сите однапред платени или акумулирани плаќања за наем кои постоеја на датумот на транзиција. Рекласификациите и прилагодувањата кои произлегуваат од новите правила за наем се признати како почетна состојба на 1 јануари 2025 година. Со примената на МСФИ 16, Штедилницата прикажа обврски од наем кои претходно беа класифицирани како оперативен наем според принципите од МСС 17 Лизинг. Овие обврски се вреднувани според сегашната вредност на преостанатите плаќања за наем, применувајќи ја инкрементална стапка на позајмување пресметана на 1 јануари 2025 година. Инкрементална стапка на позајмување применета на обврските од наем на 1 јануари 2025 година изнесуваше 4,4% за договори склучени во денари и за договори во денари со валутна клаузула.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

ВОВЕД (продолжува)

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки (продолжува)

Ефектите од примената се обелоденети во табелата подолу и во белешките 29, 39 и 45.

во илјади денари	на 31 декември 2024	ефект од транзиција кон МСФИ 16	на 01 јануари 2025
Градежни објекти	-	1.687	1.687
Обврски за наеми	-	1.687	1.687
Обврски за наеми на 31 декември 2024 година			-
Обврски за наеми на 1 јануари 2025 година – недисконтиран износ			1.781
Дисконт со примена на инкрементална стапка на позајмување			(94)
Обврски за наеми на 1 јануари 2025 година			1.687

За годината која завршува на 31 декември 2025, немаше промени во сметководствените оценки и корекција на грешки.

ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Штедилницата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРСМ.

Штедилницата во 2025 година се усогласи со измените во Законот за банките (Сл. весник на РСМ бр.37/25) и направи измена и дополна на Изјавата за основање на Штедилницата. Штедилницата се усогласи и со Одлуката за примената на одредбите од членот 172 од Законот за банките на штедилниците и именуваше лица со посебни права и одговорности со примена од 01.01.2026 година.

Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосната усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

Во текот на 2025 година Штедилницата доби Препорака од НБРСМ врз основа на спроведената тематска теренска контрола во Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје. Согласно истата подготви акциски план за усогласување и активностите со рок на исполнување до 31.12.2025 година, Штедилницата целосно ги усогласи.

Не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРСМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност и ликвидноста на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

A Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
<i>во илјади денари</i>						
2025 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	67.661	67.661
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	257.462	257.462
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	350	350
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	325.473	325.473
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	247.147	247.147
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	2	2
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	10.005	10.005
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	257.154	257.154

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2024 (претходна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	63.146	63.146
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	259.231	259.231
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	6.963	6.963
Останати побарувања	-	-	-	-	303	303
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	329.643	329.643
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	253.906	253.906
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	5	5
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	3.288	3.288
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	257.199	257.199

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Активностите на Штедилницата ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, проценка, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Штедилницата е да постигне соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Штедилницата.

Политиките за управување со ризиците на Штедилницата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Штедилницата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Штедилницата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи го Единствениот содружник, Управителот, нејзините клиенти и сите други субјекти.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност и оперативниот ризик. Штедилницата има изготвено документ за прифатливо ниво на ризик.

2.1 Кредитен ризик

Штедилницата е изложена кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Штедилницата или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Штедилницата, затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик.

2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Штедилницата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Единствен содружник, Управител, Кредитен одбор, Раководители на филијали, Координатори на филијали, Координатор за наплата, Координатор за управување со ризици, Координатор за финансии, Лица овластени од Управител при одобрување на исклучоци и Служба за внатрешна ревизија врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Штедилницата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Раководството на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.1 Управување со кредитниот ризик (продолжува)

Штедилницата има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето.

Штедилницата применува различни практики за намалување на кредитниот ризик, вклучувајќи и минимизирање на ризик од презадолженост. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Жиранти и меници;
- Владетелски залог на предмети од злато и благородни метали;
- Залог девизи;
- Залог депозит;
- Гаранции од мултилатерални развојни банки

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Штедилницата коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Штедилницата ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши најмалку врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- вредност во намирувањето на обврските.

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Штедилницата. Прагот на материјалност изнесува над 240,000 денари до 01.12.2024, над 250,000 денари до 01.12.2025, над 250,000 денари од 01.12.2025. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку проценка на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени за стапките на очекувана кредитна загуба на одредени портфолија кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Пресметаната резервација за оштетување се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д.

Отпис на побарувања

Штедилницата врши отпис на побарувањата откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето.

Штедилницата врши отпис на побарувањата и без постоење на правосилна судска одлука, во случаи:

- доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспремност на лицето да ја плати обврската, а Штедилницата нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето;

- доколку трошоците за покренување и водење постапка за присилна наплата се повисоки од износот на кредитната изложеност;

- доколку се поминати (12) месеци од датумот кога Штедилницата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100% во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик која почна со примена од 01 Јули 2019 година.

Штедилницата може да врши отпис на максималниот износ за отпис на мали износи на поединечно незначајни побарувања, кој се определува со Одлука на Единствен содружник.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
<i>во илјади денари</i>																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	175.288	178.858	-	-	-	7.000	55.953	50.002	10	12	6	4	-	-	231.257	235.876
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(3.721)	(3.748)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.721)	(3.748)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	171.567	175.110	-	-	-	7.000	55.953	50.002	10	12	6	4	-	-	227.536	232.128
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	98.253	95.649	-	-	-	-	-	-	45	59	23	34	-	-	98.321	95.742
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(13.866)	(12.342)	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	(2)	(4)	-	-	(13.879)	(12.357)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	84.387	83.307	-	-	-	-	-	-	34	48	21	30	-	-	84.442	83.385

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизи и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																			
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/ посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	10.076	11.870	-	-	-	-	-	-	245	296	-	-	-	-	10.321	12.166	
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	(8.568)	(11.056)	-	-	-	-	-	-	(238)	(292)	-	-	-	-	(8.806)	(11.348)	
	-	-	1.508	814	-	-	-	-	-	-	7	4	-	-	-	-	1.515	818	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	283.617	286.377	-	-	-	7.000	55.953	50.002	300	367	29	38	-	-	339.899	343.784	
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(26.155)	(27.146)	-	-	-	-	-	-	(249)	(303)	(2)	(4)	-	-	(26.406)	(27.453)	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	257.462	259.231	-	-	-	7.000	55.953	50.002	51	64	27	34	-	-	313.493	316.331	

За целите на финансиските извештаи, Штедилницата групите на кредитен ризик (Група 1, 2, 3) од Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (прилог кон истоимената одлука, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17) и категориите на ризик од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик ги поврза и извести на следниот начин:

- во рамки на Група 1, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категорија на ризик „А“;
- во рамки на Група 2, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „Б“ и „В“, коишто немаат статус на нефункционална кредитна изложеност;
- во рамки на Група 3, изложеностите на кредитен ризик коишто имаат статус на нефункционална кредитна изложеност.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
	Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во дело и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	24.283	20.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.283	20.169
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	52.345	46.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.345	46.506
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	76.628	66.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.628	66.675

На крајот на 2024 и 2025 година Штедилницата изврши проценка на вредноста на обезбедувањето на златните предмети кои се депонирани за обезбедување на кредити по пазарна откупна цена, при што се изврши усогласување на вредноста на златните предмети.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1 В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	
<i>во илјади денари</i>																			
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	27.289	30.520	-	-	-	-	-	-	8	12	-	-	-	-	27.297	30.532	
Рударство и вадење на камен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прехранбена индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Текстилна индустрија и производство на облека и обуви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останата преработувачка индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Градежништво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	
Транспорт и складирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Информации и комуникации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	-	-	-	-	7.000	-	55.953	50.002	-	-	2	-	-	-	55.955	57.002	
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Стручни, научни и технички дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Административни и помошни услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Други услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности на екстериториски организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Физички лица	-	-	230.173	228.711	-	-	-	-	-	-	43	52	21	34	-	-	230.237	228.797	
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вкупно	-	-	257.462	259.231	-	-	-	-	7.000	55.953	50.002	51	64	27	34	-	-	313.493	316.331

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик од неможност Штедилницата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти со цел да се овозможи редовно работење на Штедилницата.

Штедилницата е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување на средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од депозитите и кредитите. Штедилницата нема потреба да одржува ниво на парични средства еднакво на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на преорочување на доспеаните обврски може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Штедилницата ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Штедилницата, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Усогласеноста на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Штедилницата.

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучувајќи билансна и вонбилансна состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи се на бруто основа, односно не се вклучени износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва.

Во прикажаните износи не е презентирана задолжителната резерва на Штедилницата која се чува на сметката во НБРСМ во износ од 4.405 илјади денари (2024: 4.666 илјади денари) од причина што истата не е на располагање на користење од страна на Штедилницата

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Штедилницата е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)****2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

<i>во илјади денари</i>	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2025 тековна година							
Финансиски средства	67.661	-	-	-	-	-	67.661
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	7.772	12.001	64.514	77.359	109.461	12.511	283.618
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	57	-	-	-	-	-	57
Останати побарувања	329	-	-	-	-	-	329
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	75.819	12.001	64.514	77.359	109.461	12.511	351.665
Финансиски обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	13.789	16.535	59.504	62.809	94.510	-	247.147
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	2	-	-	-	-	-	2
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	235	-	450	450	-	-	1.135
Вкупно финансиски обврски	14.026	16.535	59.954	63.259	94.510	-	248.284
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	61.793	(4.534)	4.560	14.100	14.951	12.511	103.381

*Кумулативот на ред Рочна неусогласеност до 3 месеци е позитивен во износ од 57 259 илјади денари

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)

2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжува)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2024 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	58.480	-	-	-	-	-	58.480
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	7.274	10.196	66.437	73.224	115.990	13.257	286.373
Вложувања во хартии од вредност	-	7.000	-	-	-	-	7.000
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	406	-	-	-	-	-	406
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	66.160	17.196	66.437	73.224	115.990	13.257	352.264
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	11.325	18.277	85.416	64.134	74.225	528	253.905
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	5	-	-	-	-	-	5
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	37	-	-	-	-	-	37
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	457	-	-	-	-	-	457
Вкупно финансиски обврски	11.824	18.277	85.416	64.134	74.225	528	254.404
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	54.336	(1.081)	(18.979)	9.090	41.765	12.729	97.860

*Кумулативот на ред Рочна неусогласеност до 2 години е позитивен во износ од 43 366 илјади денари

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од каматни промени на пазарните стапки (како што се каматните стапки и кредитните маргини).

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

Штедилницата ги прикажува резултатите од извршеното стрес-тестирање согласно Одлуката за методологија за управување со ризиците пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)****А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските**

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2025 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2025)	1.544	100.122	346.605	29%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (депресијација на денарот за 30% и директен кредитен ризик преку влошување на квалитет на портфолио)	1.544	100.122	346.605	29%
Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)	(11.521)	88.601	328.030	27%
Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)	(34.704)	65.418	304.847	21%
Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)	(57.887)	42.235	281.664	15%
Ризик од промена на каматните стапки				
Сценарио 1 (промена за 2%)	(1.921)	98.201	346.605	28%
Сценарио 2 (промена за 5%)	(4.800)	95.322	346.605	28%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)				
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)				

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)****А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)**

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Активна пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2024 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2024)	1.487	100.033	345.152	29%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	1.487	100.033	345.152	29%
Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)	(12.328)	87.705	328.254	27%
Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)	(37.091)	62.942	303.490	21%
Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)	(61.855)	38.178	278.726	14%
Ризик од промена на каматните стапки (намалување на каматните стапки)				
Сценарио 1 (намалување за 2%)	(2.363)	97.670	345.152	28%
Сценарио 2 (намалување за 5%)	(5.898)	94.135	345.152	27%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)				
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)				

*(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)***2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)****2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.2. Каматен ризик**

Штедилницата е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргини можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки. Штедилницата секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)**A. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки**

		31 декември 2025	31 декември 2024
<i>во илјади денари</i>			
Валута			
Нето-пондерирана позиција за валута			
МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	1.926	2.373
Нето-пондерирана позиција за валута ЕУР ДК (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР ДК	(7)	(22)
Вкупна пондерирана вредност – промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		1.919	2.351
Сопствени средства		100.122	100.033
Вкупна пондерирана вредност / сопствени средства		1,92%	2,35%

* Лимит на изложеност е максимум 20%

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

во илјади денари		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства/обврски
2025 (тековна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти		59.953	-	-	-	-	-	59.953
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти		24.769	10.030	43.795	63.913	99.926	11.740	254.173
Вложувања во хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства		84.722	10.030	43.795	63.913	99.926	11.740	314.126
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти		21.475	16.579	74.514	45.230	88.649	-	246.447
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		2	-	-	-	-	-	2
Субординирани обврски и хибридни инструменти		-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски		21.477	16.579	74.514	45.230	88.649	-	246.449
Нето билансна позиција		63.245	(6.549)	(30.719)	18.683	11.277	11.740	67.677
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција		-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција		63.245	(6.549)	(30.719)	18.683	11.277	11.740	67.677

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

<i>во илјади денари</i>		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
2024 (претходна година)*								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти		63.007	-	-	-	-	-	63.007
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање								
Кредити на и побарувања од банки		44.876	6.762	39.931	54.976	97.474	12.607	256.626
Кредити на и побарувања од други комитенти			6.963					6.963
Вложувања во хартии од вредност								
Останата неспомната каматочувствителна актива								
Вкупно каматочувствителни финансиски средства		107.883	13.725	39.931	54.976	97.474	12.607	326.596
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање								
Депозити на банки		24.427	17.613	94.293	53.676	62.612	528	253.149
Депозити на други комитенти								
Издадени должнички хартии од вредност		5						5
Обврски по кредити								
Субординирани обврски и хибридни инструменти								
Останати неспомнати каматочувствителни обврски								
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски		24.432	17.613	94.293	53.676	62.612	528	253.154
Нето билансна позиција		83.451	(3.888)	(54.362)	1.300	34.862	12.079	73.442
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции								
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции								
Нето вонбилансна позиција								
Вкупна нето позиција		83.451	(3.888)	(54.362)	1.300	34.862	12.079	73.442

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.4 Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или слаби внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Штедилницата има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Политика за управување со оперативен ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Штедилницата да се идентификуваат загуби кои можат да потекнуваат од настани кои се класифицирани како ризични настани од внатрешна измама, надворешна измама, работни практики и сигурност на работно место, клиенти, производи и деловни практики, оштетување на основни средства, прекин на деловни процеси и системски грешки и извршување, испорака и управување со процеси и нивно евидентирање во база на податоци за управување со овој ризик. Мерењето и преземањето на корективни акции е со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Штедилницата. Идентификувањето и мерењето на оперативниот ризик, Штедилницата го врши преку анализа на прибраните податоци за настани кои предизвикале штета или може да предизвикаат штета. Штедилницата има дефинирано процеси за навремено доставување на извештаи за управување со оперативен ризик до Раководството.

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Штедилницата при управување со капиталот, што е поширок концепт од уплатена главнина кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Штедилницата со барањата на НБРСМ;
- одржување на способноста на Штедилницата да продолжи да функционира каку успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати;
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Штедилницата редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се применуваат технички базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРСМ на квартална основа.

Сопствените средства на Штедилницата се состојат од, Редовен основен капитал (РОК) кој се состои од Капитални инструменти од РОК, Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд), Задржана нераспоредена добивка и Кумулативна сеопфатна добивка или загуба.

Ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на соодветни пондери на ризичност. Овие пондери го одразуваат кредитниот ризик и го земаат во предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (ПРОДОЛЖУВА)

Стапка на адекватност на капиталот

Во белешката 3 е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) кој е подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот и член 172-а од Закон за банки, Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот којашто не може да биде пониска од 20%.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)

ИЗВЕШТАЈ

за стапката на адекватноста на капиталот
со состојба на 31.12.2025 година

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2025	Претходна година 2024
1	2		3
I	Активна пондерирана според кредитниот ризик		
1	Активна пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	252.243	256.221
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	20.179	20.498
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	5.509	3.083
4	Нето позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	441	247
6	Активна пондерирана според валутниот ризик	5.509	3.083
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	7.108	6.867
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап		
9	Активна пондерирана според оперативниот ризик	88.850	85.847
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Активна пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	346.605	345.151
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	69.321	69.030
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	100.122	100.033
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	28.89%	28.98%

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)

ИЗВЕШТАЈ
за сопствените средства

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2025	Претходна година 2024
1	2	3	3
A1.	Сопствени средства	100.122	100.033
A2.	Основен капитал	100.122	100.033
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	100.122	100.033
A3.1.	Позиции во РОК	102.330	100.843
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	75.607	75.607
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	-	-
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	15.227	15.227
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	11.384	9.897
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	112	112
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(2.208)	(810)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(2.208)	(810)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на штедилницата	-	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-
A3.6.		-	-
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
B4.1.	Позиции во ДОК	-	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**3. Адекватност на капиталот (продолжува)
Извештај за сопствените средства (продолжува)**

Ред. бр. 1	Опис 2	Тековна година 2025 3	Претходна година 2024 3
Б4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
Б4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
Б4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
Б4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
Б4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
Б4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
Б4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
Б4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
Б4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Б4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Б4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
Б4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
Б4.4.2.	Останато	-	-
Б4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
В5.	Дополнителен капитал (ДК)	-	-
В5.1.	Позиции во ДК	-	-
В5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
В5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
В5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
В5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
В5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
В5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
В5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
В5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
В5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
В5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
В5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
В5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
В5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
В5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
В5.4.2.	Останато	-	-
В5.5.	Други позиции од ДК	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

Известувањето според сегментите се врши по деловни активности според оперативните сегменти на Штедилницата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Единствениот содружник, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Штедилницата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи и расходи на Штедилницата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Штедилницата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Штедилницата.

На 31 декември 2025 и 2024 година оперативни сегменти на Штедилницата се:

- работа со население-дадени кредити и примени депозити
- работа со финансиски институции
- држава
- останати незначајни оперативни сегменти

Штедилницата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Штедилницата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2025 и 2024 година не постојат значајни клиенти.

Штедилницата нема секундарни географски сегменти и ги извршува своите деловни активности во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)						Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Работа со финансиски институции	Држава	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		Сите останати незначајни оперативни сегменти		
2025 (тековна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 (претходна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-

Штедилницата нема концентрација по значајни клиенти

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ

а) Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки, благајнички записи и депозити во банки и депозит во НБРСМ со краток рок на доспевање.

б) Кредити и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирања поради оштетувања. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од банки, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност.

в) Кредити и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Штедилницата се со променлива каматна стапка и со фиксна каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност.

Кредитни продукти со фиксни каматни стапки се нудат и од други финансиски институции утврдувајќи ги пазарни каматни стапки, поради што објективната вредност на вкупните кредити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

г) Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Објективната вредност на хартиите од вредност поради нивната краткорочност ја претставува нивната сметководствена вредност.

д) Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

ѓ) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со променлива каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Штедилницата има депозити со фиксна каматна стапка. Депозитни продукти со фиксни каматни стапки се нудат и од други финансиски институции утврдувајќи ги пазарни каматни стапки, поради што објективната вредност на вкупните кредити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

е) Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност поради прилагодување на каматните стапки за конкретни финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, приближно ја претставува нивната сметководствена вредност.

ж) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**A. Објективна вредност на финансиските средства и обврски**

	тековна година 2025		претходна година 2024	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	67.661	67.661	63.146	63.146
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	257.462	257.462	259.231	259.231
Вложувања во хартии од вредност	-	-	6.963	6.963
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	57	57	-	-
Останати побарувања	350	350	303	303
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	247.147	247.147	253.906	253.906
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	2	2	5	5
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	37	37
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	10.005	10.005	3.288	3.288

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност****Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност**

<i>во илјади денари</i>	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2025 (тековна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
31 декември 2024 (претходна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност**

	тековна година 2025		претходна година 2024	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3**

<i>во илјади денари</i>		Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)		-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:		-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во(од) нивото 3		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2024 (претходна година)		-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3

<i>во илјади денари</i>		Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)		-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:								
- Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2025 (тековна година)		-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата**А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	2.005	1.843
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	45.293	45.618
Вложувања во хартии од вредност	408	464
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(272)	(164)
Наплатени претходно отпишани камати	1.228	1.460
Вкупно приходи од камата	48.662	49.221
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	8.515	8.913
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	-	-
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	238	-
Вкупно расходи за камата	8.753	8.913
Нето приходи/(расходи) од камата	39.909	40.308

Расходите за камата за обврските за наеми во износ од 238 илјади денари се прикажани во расходи за камата по останати обврски.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата (продолжува)**Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	2.413	2.307
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	45.293	45.618
Нерезиденти	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(272)	(164)
Наплатени претходно отпишани камати	1.228	1.460
Вкупно приходи од камата	48.662	49.221
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	77	-
Држава	8	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	8.668	8.913
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	8.753	8.913
Нето приходи/(расходи) од камата	39.909	40.308

Приходите од камата од банки се од пласирани депозити на седум дена во НБРСМ, согласно Одлука за расположивите депозити (Сл. Весник на РСМ бр.263/22, 245/24 и 250/25) и вложување во благајнички записи во НБРСМ, согласно Одлука за благајничките записи (Сл. Весник на РСМ бр.263/22, 245/24 и 250/25).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	7.535	7.512
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	7.535	7.512
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање		
Платен промет	350	383
во земјата	350	383
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	3	9
Брокерско работење		-
Управување со средствата		-
Комисиски и доверителски активности		-
Издавање на хартии од вредност		-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	141	100
Вкупно расходи за провизии и надомести	494	492
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	7.041	7.020

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	7.535	7.512
Нерезиденти	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	7.535	7.512
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	491	483
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Нерезиденти	3	9
Вкупно расходи за провизии и надомести	494	492
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	7.041	7.020

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

8. Нето приходи од тргување

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето- основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од тргување	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

10. Нето приходи/(расходи) од курсни разлики

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа	-
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа	-
курсни разлики на исправката на вредноста на финансисите средства, на нето основа	-
останати курсни разлики, на нето основа	-
Нето приходи/(расходи) од курсните разлики	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

11. Останати приходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	74
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	26	42
Наплатени претходно отпишани побарувања	2.916	1.956
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
-пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)	-	-
- Приходи од раскинати договори за депозити	136	429
- Приходи од проект	854	1.104
- Други приходи	44	32
Вкупно останати приходи од дејноста	3.976	3.637

За приходи од проект види белешка 39

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ВОНБИЛАНСНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ, НА НЕТО-ОСНОВА

Во илјади денари

	Кредити на и побару- вања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансис- ките средства располож- ливи за продажба	Вложувањ а во финансис- ките средства кои се чуваат до достасу- вање	Парични средства и парични еквива- ленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побару- вања	Вкупно исправка на вредноста на финансис- ките средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2025 (тековна година)										
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>										
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	24.865	-	-	-	324	-	25.189	-	25.189
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(20.373)	-	-	-	(181)	(2)	(20.556)	-	(25.556)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	4.492	-	-	-	143	(2)	4.633	-	4.633
2024 (претходна година)										
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>										
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	18.651	-	-	-	289	2	18,942	-	18,942
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(14.658)	-	-	-	(190)	-	(14,848)	-	(14,848)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	3,993	-	-	-	99	2	4,094	-	4,094

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

<i>во илјади денари</i>		Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
2025 (тековна година)								
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		-	-	-	-	-	-	-
2024 (претходна година)								
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		-	-	-	-	-	-	-

*само за консолидираните финансиски извештаи

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

14. Трошоци за вработените

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Краткорочни користи за вработените</i>		
Плати	19.217	19.547
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	7.473	7.602
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
	26.690	27.149
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	16	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	16	
<i>Користи поради престанокот на вработувањето</i>		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)		
Регрес за годишен одмор на вработените	585	552
Испратнина за технолошки вишок	145	-
Јубилејна награда	3	4
Останато	193	107
Вкупно трошоци за вработените	27.632	27.812

Штедилницата во текот на 2025 и 2024 година, согласно прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените и јубилејна награда за стаж над десет и дваесет години во Штедилницата, како и испратнина за престанок на вработување од технички и економски причини.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Амортизација

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Амортизација на нематеријалните средства		
Интерно развиен софтвер		-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	986	780
Други интерно развиени нематеријални средства		-
Други нематеријални средства	323	519
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп		-
	1.309	1.299
Амортизација на недвижностите и опремата		
Градежни објекти	2.087	656
Транспортни средства	154	83
Мебел и канцелариска опрема	1.042	890
Останата опрема	69	76
Други ставки на недвижностите и опремата	-	-
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	21	7
	3.373	1.712
Вкупно амортизација	4.682	3.011

Во амортизација на градежни објекти во 2025 година, е прикажана и амортизацијата на средствата со право на користење - деловни објекти земени под наем во износ од 1.431 илјада денари.

16. Останати расходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	626	609
Премии за осигурување на имотот и на вработените	242	223
Материјали и услуги	8.791	8.287
Административни и трошоци за маркетинг	1.382	2.354
Останати даноци и придонеси	343	436
Трошоци за кирии	451	2.061
Трошоци за судски спорови	162	146
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето основа	233	145
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето основа	-	-
Други резервирања, на нето основа	-	-
Загуба од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)	28	69
Вкупно останати расходи од дејноста	12.258	14.330

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)

Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2025		претходна година 2024	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		1.721	-	1.718
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10,0	172	10,0	172
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	8,9	154	10,5	180
Даночно ослободени приходи		-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	(8,7)	(149)	(7,0)	(121)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби		-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години		-	-	-
Промени на одложениот данок		-	-	-
Останато		-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		177		231
Просечна ефективна даночна стапка	10,2		13,5	

Во фискалната 2025 и 2024 година, Штедилницата го искористи правото на намалување на даночната основа за износот на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка: износ од 1.486 илјади денари и 1.206 илјади денари соодветно).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2025			претходна година 2024		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

19. Средства за тргување**Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент**

Хартии од вредност за тргување

Должнички хартии од вредност за тргување

Благајнички записи за тргување

Државни записи за тргување

Останати инструменти на пазарот на пари

Обврзници издадени од државата

Корпоративни обврзници

Останати должнички инструменти

Котирани

Некотирани

Сопственички инструменти за тргување

Сопственички инструменти издадени од банки

Останати сопственички инструменти

Котирани

Некотирани

Деривати за тргување

Договори зависни од промената на каматната стапка

Договори зависни од промената на курсот

Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност

Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9

Вкупно средства за тргување

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Хартии од вредност за тргување		
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>		
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
Вкупно средства за тргување	-	-

*(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)***20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		во илјади денари			
		тековна година 2025		претходна година 2024	
		Дериватни средства	(Дериватни обврски)	Дериватни средства	(Дериватни обврски)
Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик					
А	Според видот на променливата				
А.1	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
А.2	Според видот на заштита од ризик				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б.	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА

Ризици и неизвесности

Раководството на Штедилницата евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи.

Штедилницата продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со меници и жиранти, депозити и предмети од злато и благородни метали. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување.

Работењето на Штедилницата може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување.

Раководството на Штедилницата реагира соодветно на какви било промени на пазарот и економијата во целина. Некои од преземените мерки се: зајакнување на процесот на набљудување на големите комитенти и индустриски гранки кон кои Штедилницата е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа меѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да се заштити и развие тековната и идната база на комитенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница	-	-	-	-
станбени кредити	-	-	-	-
потрошувачки кредити	9.629	242.861	11.335	241.058
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	1.494	27.697	991	31.053
побарувања врз основа на камати	1.937	-	1.940	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	71.227	(71.227)	69.640	(69.640)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	84.287	199.331	83.906	202.471
(Исправка на вредноста)	(13.775)	(12.381)	(11.081)	(16.065)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	70.512	186.950	72.825	186.406

*(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)***24. Вложување во подружници и придружени друштва****А. Процент на учество на Штедилницата во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б. Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка / (загуба) за финансиската година
Тековна година 2025	-	-	-	-	-
Претходна година 2024	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

25. Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	155	101
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	300	367
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)		
ситен инвентар	20	20
залиха на материјали	97	85
Други побарувања	29	38
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	601	611
(Исправка на вредноста)	(251)	(308)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	350	303

Во илјади денари	тековна година 2025				тековна година 2024			
	Исправ-ка на вредн. за Група 1	Исправ-ка на вредн. за Група 2	Исправ-ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ-ка на вредн.	Исправ-ка на вредн. за Група 1	Исправ-ка на вредн. за Група 2	Исправ-ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	15	293	308	-	6	448	454
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста	4	93	227	324	4	87	200	291
(ослободување на исправката на вредноста)	(10)	(64)	(109)	(183)	(5)	(57)	(128)	(190)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	(1)	1	-	-	(1)	1	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	7	(33)	26	-	2	(22)	20	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	(198)	(198)	-	-	(247)	-
Состојба на 31 декември	-	12	239	251	-	15	293	308

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Почетна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)
 преземени во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)
 преземени во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)**Оштетување**

Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)
 загуба поради оштетување во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)
 загуба поради оштетување во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност
 на 1 јануари 2024 (претходна година)
 на 31 декември 2024 (претходна година)
 на 31 декември 2025 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	-	-	-	140	140
преземени во текот на годината (продадени во текот на годината) (пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	-	140	140
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	-	-	-	140	140
преземени во текот на годината (продадени во текот на годината) (пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	-	-	140	140
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	-	-	-	140	140
загуба поради оштетување во текот на годината (продадени во текот на годината) (пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	-	140	140
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	-	-	-	140	140
загуба поради оштетување во текот на годината (продадени во текот на годината) (пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	-	-	140	140
Сегашна сметководствена вредност на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2025 преземените средства на Штедилницата врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна сегашна вредност од 0 денари (2025: 0 денари). Нивната објективна вредност на 31 декември 2025 година изнесува 140 илјади денари (2024: 140 илјади денари).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	8.086	-	4.483	-	-	-	12.569
Зголемувања преку нови набавки	-	373	-	15	-	-	-	388
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	(151)	-	-	-	-	-	(115)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нематеријални средства во подготовка	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	8.308	-	4.498	-	-	-	12.806
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година) да	-	8.308	-	4.498	-	-	-	12.806
Зголемувања преку нови набавки	-	583	-	1.721	-	-	-	2.304
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	(11)	-	-	-	-	-	(11)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нематеријални средства во подготовка	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	8.880	-	6.219	-	-	-	15.099

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства (продолжува)

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
<i>во илјади денари</i>								
Амортизација и оштетување								
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	3.715	-	3.168	-	-	-	6.883
амортизација за годината	-	780	-	519	-	-	-	1.299
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(151)	-	-	-	-	-	(151)
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)		4.344		3.687				8.031
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	4.344	-	3.687	-	-	-	8.031
амортизација за годината	-	986	-	323	-	-	-	1.309
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(11)	-	-	-	-	-	(11)
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)		5.319		4.010				9.329
Сегашна сметководствена вредност на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	4.371	-	1.315	-	-	-	5.686
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	3.964	-	811	-	-	-	4.775
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	3.561	-	2.209	-	-	-	5.770

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Сегашна сметководствена вредност на:							
На 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2025 и 2024 година Штедилницата нема нематеријални средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Во текот на 2025 година, набавени се нематеријални средства во износ од 2.304 илјади денари кои се ставени во употреба, од кои 1.721 денари за лиценци.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Средства со право на користење	Вкупно
<i>во илјади денари</i>										
Набавна вредност										
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	26.245	1.629	11.281	993	-	-	6	-	40.154
зголемувања	-	-	1.465	1.058	-	-	-	107	-	2.630
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(955)	(826)	(36)	-	-	(6)	-	(1.823)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	26.245	2.139	11.513	957	-	-	107	-	40.961
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	26.245	2.139	11.513	957	-	-	107	1.687	42.648
зголемувања	-	-	-	206	-	-	-	-	6.196	6.402
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	(1.201)	(11)	-	-	-	-	(1.212)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	26.245	2.139	10.518	946	-	-	107	7.883	47.838

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижност и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Средства со право на користење	Вкупно
<i>во илјади денари</i>										
Амортизација и оштетување										
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	4.560	1.629	8.479	377	-	-	6	-	15.051
амортизација за годината	-	656	83	890	76	-	-	7	-	1.712
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(955)	(789)	(21)	-	-	(6)	-	(1.771)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)		5.216	757	8.580	432			7		14.992
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	5.216	757	8.580	432	-	-	7	-	14.992
амортизација за годината	-	656	154	1.042	69	-	-	21	1.431	3.373
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(1.201)	(3)	-	-	-	-	(1.204)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)		5.872	911	8.421	498			28	1.431	17.161
Сегашна сметководствена вредност на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	21.685	-	2.802	616	-	-	-	-	25.103
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	21.029	1.382	2.933	525	-	-	100	-	25.969
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	20.373	1.228	2.097	448	-	-	79	6.452	30.677

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

во илјади денари
 Сегашна сметководствена вредност на:
 На 31 декември 2024 (претходна година)
 На 31 декември 2025 (тековна година)

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Средства со право на користење	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година сите недвижности и опрема се во сопственост на Штедилницата.

На 31 декември 2025 и 2024 година Штедилницата нема недвижности и опрема каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Штедилницата во текот на 2025 година изврши усогласување со МСФИ 16 и сите деловни објети земени под закуп ги призна како средства со право на користење. На 31 декември 2025 година средствата со право на користење изнесуваат 7.883 илјади денари.

Имотот во земјиште, згради и опрема на 31 декември 2025 година не надминува 40% согласно измените во Закон за банки (сл весник 37/2025). Имотот во земјиште, згради и опрема на 31 декември 2024 година не надминува 30% од сопствените средства на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски**30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

Побарувања за данок на добивка (тековен)

Обврски за данок на добивка (тековен)

во илјади денари	
тековна година 2025	претходна година 2024
57	-
-	37

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**A. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

	тековна година 2025			претходна година 2024		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б. Непризнаени одложени даночни средства

Даночни загуби

Даночни кредити

Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2025	претходна година 2024
-	-
-	-
-	-

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Состојба на 1 јануари	Признаени во текот на годината во:		Состојба на 31 декември
		билансот на успех	капиталот	
претходна година 2024				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2025				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства
Недвижности и опрема
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

во илјади денари	
тековна година 2025	претходна година 2024
-	-
-	-
-	-

Б. Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансиски средства
Нематеријални средства
Недвижности и опрема
Вложувања во придружените друштва
Побарувања за данок на добивка
Останати средства
Вкупно група на средства за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2025	претходна година 2024
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Финансиски обврски
Посебна резерва
Обврски за данок на добивка
Останати обврски
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2025	претходна година 2024
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

32. Обврски за тргување

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност

Состојба на 1 јануари
 Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината
 (Трансфер во други резервни фондови)
 Состојба на 31 декември

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити**34.1 Депозити на банки**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити (продолжува)**34.2 Депозити на други комитенти**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Држава				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Домаќинства				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	4.906	-	6.444	-
Орочени депозити	12.178	190.827	14.175	200.398
Ограничени депозити	373	38.162	405	31.725
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	701	-	759	-
	18.158	228.989	21.783	232.123
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Тековна достасаност	71.670	(71.670)	93.236	(93.236)
Вкупно депозити на други комитенти	89.828	157.319	115.019	138.887

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

35. Издадени должнички хартии од вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

36. Обврски по кредити**А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	2	-	5	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	2	-	5	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

36 Обврски по кредити (продолжува)**Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
-	-			-
Комерцијална банка	2	-	5	-
	2	-	5	-
<i>странски извори:</i>				
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	2	-	5	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

38. Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	-	715	-	-	-	715
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	167	-	-	-	167
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(40)	-	-	-	(40)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(22)	-	-	-	(22)
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	820	-	-	-	820
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	-	820	-	-	-	820
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	364	-	-	-	364
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(105)	-	-	-	(105)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(131)	-	-	-	(131)
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	948	-	-	-	948

Штедилницата во 2025 година издвои резервирања за идните користи на вработените по основ на отпремнини за пензии и јубилејни награди во нето износ од 233 илјади денари (2024: 145 илјади денари). Штедилницата во 2025 година искористи 105 илјади денари средства за исплата на јубилени награди и испратнина за пензија (2024: 40 илјади денари).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

39. Останати обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Обврски кон добавувачите	1.115	309
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	7	8
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	10	11
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
одложени приходи– проект	1.948	2,802
обврски за наеми (белешка 45)	6.555	-
Останато	370	158
Вкупно останати обврски	10.005	3.288

На 20 јануари 2016 година, Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“, каде Штедилницата е под-имплементатор, а за кој МФО има склучено Кооперативен договор со УСАИД број AID-165-A-15-00001 од 28 септември 2015 година со број на проект 07/12-15/2743, евидентиран во Секретаријатот за европски прашања. Врз основа на соодветните договорни одредби МФО за Штедилницата обезбеди 240.097 УСД. Во 2019 се добиени дополнителни средства од Проектот во износ од 70 000 УСД.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот. Проектот заврши во 2019 година, од добиените средства се изврши набавка на материјални и нематеријални средства и други трошоци. Согласно договорните одредби, материјалните и нематеријалните средства набавени со средствата од Проектот се сопственост на под-имплементаторот. Добиените средства за набавка на материјални и нематеријални средства се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. На секој датум на известување, разграничениот приход ќе се признае како приход за годината во износ на амортизација за годината пресметана и признаена за соодветните средства. Останатите добиени средства од Проектот се приходувани во моментот на набавка или извршување на услугата.

Штедилницата во 2025 година набави нематеријални средства од кои дел се со плаќање на 3 еднакви годишни рати, што придонесе за зголемување на обврски кон добавувачите (белешка 29).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

40. Запишан капитал**A. Запишан капитал**

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	-	75.607	75.607
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акцијата	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	-	-	-	75.607	75.607

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

40. Запишан капитал (продолжува)**Б. Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Штедилницата**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
	-	-
	-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
	-	-
	-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
Име на содружник	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
ЗГ ФУЛМ Скопје	75.607	75.607	100%	100%
Вкупно	75.607	75.607	100%	100%

Основната главнина на Штедилницата е уплатена во целост. Согласно Изјавата за основање на Штедилница ФУЛМ Штедилницата не исплаќа дивиденда на основачот по основ на уделот што го има во основната главнина на Штедилницата.

Законска резерва

Во согласност со локалната законска регулатива Штедилницата треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

42. Потенцијални обврски и потенцијални средства**Преземени обврски**

На 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година нема преземени обврски.

Судски спорови

На 31 декември 2025 година, нема судски постапки кои се водат против Штедилницата (2024: нема). Не е евидентирано резервирање на денот на известувањето, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни спорови и побарувања може да се појават во иднина во текот на редовното деловно работење на Штедилницата. Поврзаните ризици се анализираат од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Штедилницата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Штедилницата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Штедилницата, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по оваа основа.

42.1 Потенцијални обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Платежни непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Неискористени лимити на кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	-
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	-	-
(Посебна резерва)	-	-
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

42. Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжува)**42.2 Потенцијални средства**

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

43. Работи во име и за сметка на трети лица

	во илјади денари					
	тековна година 2025			претходна година 2024		
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ

Поврзаните субјекти ги вклучуваат лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, Основачот на штедилницата. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Штедилницата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

А. Биланс на состојба

<i>денари</i> <i>во илјади</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	30	30
побарувања по финансиски						
лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг	-	-	-	-	-	-
и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и	-	-	-	-	-	-
побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	(7)	(7)
Вкупно	-	-	-	-	23	23
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	2.166	4.173	6.339
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	2.166	4.173	6.339
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки						
Средства за тргување						
<i>Кредити и побарувања</i>	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити						
потрошувачки кредити	-	-	-	-	68	68
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(13)	(13)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	55	55
Обврски						
Обврски за тргување				-	-	-
Депозити	-	-	-	1.912	4.068	5.980
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	1.912	4.068	5.980
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции						
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2025 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	14	14
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	14	14
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	76	171	247
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	1.072	1.072
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	76	1.243	1.319

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжува)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2024 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	19	19
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	19	19
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	66	199	265
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	955	955
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	66	1.154	1.220

*(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)***44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)*****В. Надомести на раководниот кадар на Штедилницата***

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Краткорочни користи за вработените	8.820	8.850
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (повеќе од 10%)	-	-
Вкупно	8.820	8.850

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица на Штедилницата се:

- лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица;
- содружници со квалификувано учество во Штедилницата (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на удели со право на глас во Штедилницата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Штедилницата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие содружници – правни лица;
- други лица со кои Штедилницата има блиски врски.

Во останати поврзани страни се обелоденети трансакциите со членови на органи на управување на Основачот на Штедилницата и останати поврзани лица.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми (продолжува)

Б Наемател
Б.1 Обврски за наеми

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелари ска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижноста е и опремата	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината загуба поради оштетување во текот на годината	-	1.431	-	-	-	-	1.431
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување) останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)		1.431					1.431
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	6.452	-	-	-	-	6.452

Штедилницата на 1 јануари 2025 во Билансот на состојба призна и евидентира средства со право на користење и обврска за наем, на деловните објекти земени под наеми кои ги има на 1 јануари 2025 година.

При пресметката на средство со право на користење и обврска за наем, Штедилницата ги вклучи сите договори за наем на недвижности, освен, краткорочните наем, кои на датумот на признавањето имаат тековна доспеаност на наем до 12 месеци.

За овие исклучоци, Штедилницата евидентира расходи во Билансот на успех во периодот за кој се однесуваат.

*(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)***46. Плаќања врз основа на акции**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
Датум на давање на опцијата	-	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-
Варијанса	-	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-

	тековна година 2025		претходна година 2024	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината:				
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-	-
реализирани опции	-	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

47. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен горенаведените, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1-Годишна сметка

Штедилница ФУЛМ ДОО

Бр. 05-190/11

26.02 2026 год
Скопје

ЕМБС: 05282748

Целосно име: Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА: Парични средства и парични еквиваленти	63.145.538,00			67.661.471,00
141	-- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	0,00			0,00
142	-- Благајнички записи	0,00			0,00
143	-- Државни хартии од вредност	0,00			0,00
144	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	0,00			0,00
146	-- Кредити	0,00			0,00
147	-- Депозити	0,00			0,00
148	-- Останати побарувања	0,00			0,00
149	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	259.230.765,00			257.461.841,00
151	-- Кредити	286.376.366,00			283.617.761,00
152	-- Останати побарувања	0,00			0,00
153	-- Исправка на вредноста	27.145.601,00			26.155.920,00
154	-- Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	6.962.510,00			0,00
155	-- Благајнички записи	6.962.510,00			0,00
156	-- Државни хартии од вредност	0,00			0,00
157	-- Останати должнички хартии од вредност	0,00			0,00
158	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
159	-- Вложувања во сопственички инструменти	0,00			0,00
160	-- Вложувања во придружени друштва (161+162)	0,00			0,00
161	-- Вложувања во банки	0,00			0,00

162	-- Останати вложувања во придружени претпријатија	0,00		0,00
163	-- Вложувања во подружници (164+165)	0,00		0,00
164	-- Вложувања во банки	0,00		0,00
165	-- Останати вложувања во подружници	0,00		0,00
166	-- Заеднички вложувања (167+168)	0,00		0,00
167	-- Заеднички вложувања во банки	0,00		0,00
168	-- Останати заеднички вложувања	0,00		0,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	4.774.281,00		5.769.807,00
170	-- Основачки издатоци	0,00		0,00
171	-- Издатоци за истражување и развој	0,00		0,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	810.256,00		2.208.394,00
173	-- Гудвил	0,00		0,00
174	-- Останати нематеријални средства	3.964.025,00		3.561.413,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	25.969.883,00		30.677.318,00
176	-- Земјиште	0,00		0,00
177	-- Недвижности и опрема	25.969.883,00		24.225.436,00
178	-- Останати материјални средства	0,00		6.451.882,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	202.092,00		251.499,00
180	-- Ограничени депозити	0,00		0,00
181	-- Дериватни средства чувани за управување со ризик	0,00		0,00
182	-- Вградени деривати	0,00		0,00
183	-- Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0,00		0,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	0,00		0,00
185	-- Заложени средства	0,00		0,00
186	-- Аванси за нематеријални средства	0,00		0,00
187	-- Аванси за материјални средства	0,00		0,00
188	-- Побарувања за данок на добивка	0,00		56.731,00
189	-- Одложени даночни средства	0,00		0,00
190	-- Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	0,00		0,00
191	-- Останати побарувања	510.458,00		446.058,00
192	-- Исправка на вредноста	308.366,00		251.290,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	100.564,00		155.193,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	360.385.633,00		361.977.129,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	258.055.521,00		258.102.843,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	4.548,00		4.485,00

197	-- Трансакциски сметки	0,00		0,00
198	-- Депозити	0,00		0,00
199	-- Ограничени депозити	0,00		0,00
200	-- Обврски по кредити	4.548,00		2.485,00
201	-- Останати обврски	0,00		0,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	253.905.745,00		247.146.830,00
203	-- Трансакциски сметки	0,00		0,00
204	-- Депозити	221.775.950,00		208.612.580,00
205	-- Ограничени депозити	32.129.795,00		38.534.250,00
206	-- Обврски по кредити	0,00		0,00
207	-- Останати обврски	0,00		0,00
208	-- Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212)	0,00		0,00
209	-- Издадени инструменти на пазарот на пари	0,00		0,00
210	-- Издадени сертификати за депозит	0,00		0,00
211	-- Издадени обврзници	0,00		0,00
212	-- Останати издадени должнички хартии од вредност	0,00		0,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	3.313.609,00		9.994.636,00
214	-- Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0,00		0,00
215	-- Вградени деривати	0,00		0,00
216	-- Обврски за тргување	0,00		0,00
217	-- Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0,00		0,00
218	-- Обврски за данок на добивка	36.702,00		0,00
219	-- Одложени даночни обврски	0,00		0,00
220	-- Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0,00		0,00
221	-- Останати обврски	3.276.907,00		9.994.636,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	11.372,00		10.474,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	820.247,00		948.418,00
224	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	0,00		0,00
225	-- Резервирања за пензии и за други користи на вработените	820.247,00		948.418,00
226	-- Останати резервирања	0,00		0,00
227	-- Субординирани обврски	0,00		0,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232 +235+236-237+238-239+240)	102.330.112,00		103.874.286,00
229	-- Запишан капитал	75.607.001,00		75.607.001,00
230	-- Премии од акции	0,00		0,00
231	-- Откупени сопствени акции (-)	0,00		0,00
232	-- Резерви (233+234)	15.226.972,00		15.226.972,00
233	-- Законска и статутарна резерва	15.226.624,00		15.226.624,00
234	-- Останати резерви	348,00		348,00

235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	112.176,00		112.176,00
236	-- Добивка за финансиската година	1.486.654,00		1.544.174,00
237	-- Загуба за финансиската година (-)	0,00		0,00
238	-- Задржана добивка	9.897.309,00		11.383.963,00
239	-- Пренесена загуба (-)	0,00		0,00
240	-- Малцинско учество	0,00		0,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	360.385.633,00		361.977.129,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	130.911.275,00		142.000.406,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	130.911.275,00		142.000.406,00

Биланс на успех


Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	49.221.472,00			48.661.761,00
2	-- Расходи за камата	8.913.207,00			8.752.585,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	7.511.780,00			7.534.833,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	492.322,00			494.039,00
5	-- Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	0,00			0,00
6	-- Нето добивка од трансакции со хартии од вредност	0,00			0,00
7	-- Нето загуба од трансакции со хартии од вредност	0,00			0,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	0,00			333,00
9	-- Нето загуба од курсни разлики	0,00			0,00
10	-- Останати приходи од дејноста	3.636.768,00			3.975.570,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	27.811.752,00			27.631.667,00
12	-- Плати	17.933.275,00			17.630.804,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	9.215.172,00			9.059.328,00
14	-- Останати користи за вработените	663.305,00			941.535,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	3.011.434,00			4.682.199,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	0,00			0,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	4.238.817,00			4.866.019,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	4.093.672,00			4.633.067,00
19	-- Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	0,00			0,00
20	-- Останати резервирања	145.145,00			232.952,00

21	-- Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	0,00		0,00
22	-- Останати расходи од дејноста	14.184.440,00		12.024.630,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	1.718.048,00		1.721.358,00
24	-- Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) - (001+003+005+006+008+010)	0,00		0,00
25	-- Добивка од прекинато работење	0,00		0,00
26	-- Загуба од прекинато работење	0,00		0,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	1.718.048,00		1.721.358,00
28	-- Загуба пред оданочување (024+026-025)	0,00		0,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	231.394,00		177.184,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	1.486.654,00		1.544.174,00
31	-- Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	0,00		0,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	31,00		29,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00		12,00
34	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00		0,00
35	-- Добивка која припаѓа на малцинското учество	0,00		0,00
36	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00		0,00
37	-- Загуба која се однесува на малцинското учество	0,00		0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги) користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00

605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00		0,00
606	-- Оштетување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00		0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00		0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (= АОП 171 од БС)	0,00		0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	8.307.476,00		8.879.964,00
610	-- Оштетување на софтвер со лиценца	0,00		0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	4.343.451,00		5.318.551,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	3.964.025,00		3.561.413,00
613	-- Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00		0,00
614	-- Оштетување на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00		0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00		0,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 174 од БС)	0,00		0,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00		0,00
618	-- Оштетување на набавени бази на податоци	0,00		0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00		0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци(< или = АОП 174 од БС)	0,00		0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00		0,00
622	-- Оштетување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00		0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00		0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС)	0,00		0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	26.245.364,00		26.245.364,00
626	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	5.216.319,00		5.872.454,00
627	-- Оштетување на градежни објекти	0,00		0,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	21.029.045,00		20.372.910,00

629	-- Набавна вредност на транспортни средства	2.139.326,00		2.139.326,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	757.504,00		911.526,00
631	-- Оштетување на транспортни средства	0,00		0,00
632	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	1.381.822,00		1.227.800,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема)	109.800,00		109.800,00
634	-- Оштетување на информациска и телекомуникациска опрема	0,00		0,00
635	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	109.800,00		109.800,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	0,00		0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	7.497.182,00		6.765.615,00
638	-- Оштетување на компјутерска опрема	0,00		0,00
639	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	5.475.284,00		5.382.758,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	2.021.898,00		1.382.857,00
641	-- Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	0,00		0,00
642	-- Драгоцени метали и камења	0,00		0,00
643	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00		0,00
644	-- Други скапоцености	0,00		0,00
645	-- Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	0,00		333,00
646	-- Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649)(< или = на АОП 005 од БУ)	0,00		0,00
647	-- Нефинансиски друштва	0,00		0,00
648	-- Финансиски друштва	0,00		0,00
649	-- Нерезиденти (АОП 650+651)	0,00		0,00
650	-- Нефинансиски друштва	0,00		0,00
651	-- Финансиски друштва	0,00		0,00
652	-- Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања (< или = на АОП 005 од БУ)	0,00		0,00
653	-- Капитални добивки реализирани од продажба на средства	74.160,00		0,00
654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	428.646,00		135.888,00
655	-- Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси(< или = на АОП 010 од БУ)	41.804,00		25.936,00

656	-- Приходи врз основа на девизно работење(< или = на АОП 010 од БУ)	0,00		0,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	1.135.943,00		898.269,00
658	-- Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	492.322,00		494.039,00
659	-- Премии за осигурување на депозити(< или = на АОП 022 од БУ)	609.007,00		625.650,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	27.811.752,00		27.631.667,00
661	-- Трошоци за плати	27.148.447,00		26.690.132,00
662	-- Придонеси од плати(< или = на АОП 013 од БУ)	7.601.553,00		7.473.229,00
663	-- Даноци од плати(= на АОП 013 од БУ)	1.613.619,00		1.586.099,00
664	-- Надомести за плати(< или = на АОП 014 од БУ)	0,00		0,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	663.305,00		941.535,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	1.548.012,00		1.582.389,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	7.277.831,00		6.036.720,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	234.199,00		241.616,00
669	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	918.299,00		1.059.092,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	803.529,00		755.343,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	2.045.153,00		1.100.944,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	234.843,00		223.058,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00		3.044,00
674	-- Даноци и придонеси од приход(< или = на АОП 022 од БУ)	37.677,00		37.682,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	397.887,00		305.039,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	354.261,00		262.117,00
677	-- Комунални такси	22.422,00		21.718,00
678	-- Придонес за користење на градежно земјиште	0,00		0,00
679	-- Останато	21.204,00		21.204,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	25.764,00		38.325,00
681	-- Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00		0,00
682	-- Трошоци за девизно - валутно работење(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00		0,00

683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022од БУ)	52.239,00			15.728,00
684	-- Капитална загуба реализирана од продажба на средства	0,00			0,00
685	-- Загуби од курсни разлики(= на АОП 009 од БУ)	0,00			0,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	31,00			30,00
687	-- Исплатена дивиденда	0,00			0,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4484	- 64.190 - Друго монетарно посредување				60.172.497,00

Потпишано од:

Jovanka Todorova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.

СВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ: *Јлисејска*

УПРАВСТЕЛ: *[Signature]*

Прилог 2-Годишен извештај

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје
Св. Кирил и Методиј 48, Скопје
4030999359702

Јавна информација од ограничена карактер

Во согласност со член 240 став 2, член 352 став 1, член 384 став 7, член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, во продолжение следува:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работењето на Штедилница ФУЛМ за 2025 година

Кон билансот на состојба пред распределба на резултатите за деловната година заклучена на 31. декември 2025 година, вкупниот збир на билансната и вонбилансната актива и пасива изнесува 503.977.535,00 денари (31.12.2024 - 491.296.908,00 денари). Во билансот на успех за истата деловна година, вкупниот приход изнесува 60.172.497,00 денари (31.12.2024 - 60.370.020,00 денари), вкупните расходи изнесуваат 58.451.139,00 денари (31.12.2024 - 58.651.972,00 денари). Показаната добивка за деловната година пред оданочување изнесува 1.721.358,00 денари (31.12.2024 - 1.718.048,00 денари), а нето добивката (добивката по оданочување) за 2025 година изнесува 1.544.174,00 денари (31.12.2024 - 1.486.654,00 денари).

Деловната година траела 12 месеци, покривајќи го пресметковниот период од 01.01. до 31.12.2025 година.

Главни фактори кои имаат влијание на определувањето на работата на Штедилницата и промени во окружувањето

Штедилницата ФУЛМ е финансиска институција специјализирана за микро кредитирање и микро депозити од физички лица. Недостатокот на ваков вид финансиски услуги е основниот фактор што го определува работата на Штедилницата ФУЛМ. Во 2025 година, Штедилницата работеше во глобална економија која постепено закрепнуваше, со пониска инфлација и поволни финансиски услови преку намалување на референтната каматна стапка, но сè уште беа присутни ризици од надворешното окружување, поврзани со високата геополитичка и економска неизвесност. Во 2025 година, Штедилницата продолжи со прилагодување на своето работење со новонастанатите услови и измените во законска и под законската регулатива. Народната банка на Република Северна Македонија донесе измени во Законот за банките со кој се донесоа значителни измени за штедилниците посебно во делот на активностите кои штедилниците можат да ги извршуваат. Во согласност со тоа Извршниот одбор на НБРСМ донесе решение бр.15-17259/1 од 15.05.2025 година со кое извршена е измена на претходното Решение на Гувернерот на Народна банка на Република Македонија за издавање дозвола за основање и работење на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, бр.02-14/424-98 од 24 септември 1998 година. Штедилницата во 2025 година се усогласи со овие измени и изврши измена на Изјавата за основање на штедилницата и на другите интерни акти, посебно во делот за именување на дополнителни лица со посебни права и одговорности. Штедилницата се усогласи и со измените во под законската регулатива во делот на заштита на потрошувачи и во делот за измени во Одлуката за макропрudentи мерки поврзани со макропрudentи инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физички лица. И покрај отежнатото деловно окружување, Штедилницата успеа да го задржи квалитетот на кредитно портфолио. Штедилницата направи проценка на потенцијалната ненаплатливост на кредитното портфолио како последица на енергетската и економската криза и зголемувањето на каматните стапки, преку соодветни исправки на вредноста на финансиските средства.

2. Одговор на Штедилницата на промените и нивното влијание

Со цел да се адаптира на промените во деловното окружување во текот на 2025 година, Штедилницата продолжи со мерки за управување со ризиците и понуди кредити со фиксни и променливи каматни стапки на своите клиенти. За справување со економската и енергетската криза и минимизирање на кредитниот ризик, Штедилницата продолжи со исплата на кредити, со детална анализа на кредитната способност на



клиентите, при што се водеше сметка за задолженоста на кредитокорисниците во однос на нивните приходи. Во текот на 2025 година, поради намалувањето на инфлацијата, дојде до намалување на референтната каматна стапка, а со тоа и на каматните стапки на кредитите и депозитите. Продолживме со воведување на иновативни производи за кредитирање и штедење како дел од зелената agenda Go Green, извршивме дополнувања и измени на постоечките продукти, маркетинг активност за кредитирање и штедење беа насочени кон социјалните мрежи и преку интернет страницата на Штедилницата, продолживме со спроведување на EaSi програмата за поедноставен пристап до кредитни линии во руралните средини. Штедилницата им овозможи на своите клиенти користење на мобилната апликација - mFULM, дополнета со e-банкарство, електронски пристап со можност за плаќање на услуги, онлајн апликации и веб пристапи за идентификација на клиентите. Во 2025 година, бројот на вработени во однос на претходната година незначително се намали и на 31.12.2025 година изнесуваше 29 вработени (2024 -31 вработен).

3. Политика на вложување за одржување и поддршка на успехот на Штедилницата

Во текот на 2025 година, Штедилницата ФУЛМ набави нови нематеријални средства, основни средства и ситен инвентар во износ од 2.583.563,00 денари (31.12.2024 - 3.017.780,00 денари). Штедилницата инвестираше во набавка на нови лиценци, софтверски модули за усогласување со законската регулатива, нова хардверска опрема и реновирање на две филијали.

4. Политика на извори на средства на Штедилницата

Според политиките на Штедилницата, најголемиот дел од позитивните резултати од работата се остварени од сопствени извори на средства. Изворите на средства на Штедилницата се сопствениот капитал, резервите и депозитите на населението. Во структурата на пасивата, капиталот и резервите учествуваат со 28,7%, депозитите на населението учествуваат со 68,3%, а другите обврски учествуваат со 3,0% во вкупната пасива.

5. Политика на однос на долгорочниот долг кон основната главнина

Штедилницата ФУЛМ нето добивката од 1.486.654,00 денари од деловната 2024 година ја распредели како реинвестирана добивка согласно одлука. Реинвестираната добивка беше искористена во 2025 година за проширување на дејноста на Штедилницата.

6. Политика на управување со ризик

Во своето работење, Штедилницата е изложена на различни ризици, вклучувајќи кредитен ризик, оперативен ризик, ликвидносен ризик, ризик од концентрација на изложености, репутациски ризик, стратешки ризик, ризик од промени на каматни стапки и ризик на презадолженост и други. Следејќи ја регулативата на Народната банка на Република Северна Македонија, Штедилницата обезбедува соодветна рамка за управување со овие ризици во рамките на своето работење. Организацијата на функцијата за управување со ризици овозможува ефективна имплементација на политиките за управување со ризици. Во текот на годината, Штедилницата спроведе измени и дополнувања на повеќе политики и интерни акти, со цел тие да бидат усогласени со актуелната законска и подзаконска регулатива на Народната банка на Република Северна Македонија.

7. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Во согласност со член 455 и 456 од Законот за трговски друштва, Штедилницата нема реализирано големи зделки или меѓусебно поврзани зделки чијшто вредности надминуваат 20% од книговодствената вредност на друштвото, според последните финансиски извештаи. Согласно член 457 од ЗТД, Штедилницата не реализирала зделки со заинтересирани страни.



8. Вонбилансни средства на Штедилницата

На 31.12.2025 година, вонбилансната евиденција на Штедилницата изнесува 142.000.406,00 денари (31.12.2024 - 130.911.275,00 денари). Според Меѓународните стандарди за финансиско извештување (МСФИ), вредноста на вонбилансната евиденција не се одразува во билансот на состојба.

9. Изгледи за идниот развој на Штедилницата и деловен потфат

Макроекономските услови во кои Штедилницата ќе ја реализира својата активност во 2026 година се под влијание на домашните политички случувања, но и на неизвесниот и непредвидлив глобален амбиент, кој носи ризици за економскиот раст и инфлацијата. Во овие услови, Штедилницата очекува кредитен раст во текот на годината, кој ќе биде финансиран најмногу преку депозитната база, која исто така се очекува да бележи раст. Со измените на Законот за банките, се овозможи воведување на нови услуги за клиентите, како што се платежни услуги, осигурување, сефови, и други. Штедилницата ќе ги преземе сите потребни мерки за адаптирање на новонастанатите услови и во идниот период ќе се фокусира на одржување на квалитетот на кредитното портфолио, како и на давање на флексибилни решенија за потребите на клиентите. Дополнително, ќе се продолжи со ефикасно управување со трошоците и со дигитализација на процесите. Клучната стратегија ќе биде максимално искористување на постојаните капацитети, активно вклучување на вработените во Штедилницата, и интензивирање на активностите за воведување на нови платежни услуги. Преземените деловни иницијативи ќе се прошируваат со нови активности насочени кон промоција на депозитни и кредитни производи во рамките на зелената agenda Go Green, кои ќе бидат фокусирани на енергетската ефикасност и заштита на животната средина.

10. Активности во сферата на истражување и развој

Штедилница ФУЛМ планира да преземе активности во сферата на истражувањето и развојот врз основа на принципот на преземање знаење и умеење од земјите со понапредна и поразвиена технологија, со цел вклучување во пазарните трендови.

11. Информации во врска со стекнување на сопствени уделни или акции
Штедилницата ФУЛМ нема сопствени уделни или акции во други друштва.

12. Надомести на органите на управување

Максималното ангажирање на органите на управување во услови на енергетска и економска криза доведе до зголемување на обемот на работни активности на Штедилницата во текот на 2025 година. Во текот на годината се исплатени надоместоци за членовите на органите на управување во Штедилницата во вкупен износ од 1.059.192,00 денари (31.12.2024 - 914.443,00 денари). Според изјавите на членовите на органите на управување, вкупните плати и бруто надоместоци изнесуваат 5.901.759,00 денари за 2025 година, вклучувајќи ги и надоместите од Штедилницата.

ПОСЕБНИ ИНФОРМАЦИИ

Штедилницата заклучно со 31.12.2025 година има централа во Скопје и 6 (шест) филијали низ Македонија, и тоа: Филијала Муртино во Струмица, Филијала Полог во Тетово, Филијала Тиквешија во Кавадарци, Филијала ЈСП Скопје, Филијала Битола во Битола, Филијала Центар, во општина Центар, Скопје како и 1 (едно) шалтерско место ЈСП во општина Гази Баба, Скопје. Остварувањето на успешни деловни резултати е нашата основна цел и визија за наредните пресметковни периоди.

Управител

М-р Елсонора Згоњанин Петровиќ

